

ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ОД "РАДО БАНКА"

Според најавите, најверојатно "Уни банка" ќе биде банката преку која ќе оди обесштетувањето на штедачите во "Радо банка". Во потесниот круг влегле четири банки меѓу кои, според шпекулациите, изборот паднал на "Уни банка". Враќањето на парите на штедачите ќе почне во најскоро време, велат во Фондот за осигурување на депозити, кој го врши обесштетувањето, и додаваат дека исплатата сигурно ќе почне пред крајниот рок 27 август.



По изборот на банката веќе нема пречки да почне исплатата, иако конечните списоци со 4.000 штедачи пристигнале дури пред неколку дена, информираат во Фондот. Во "Радо банка" на име заштеда на граѓаните се заглавени околу 1,5 милион евра. Согласно законската регулатива, Фондот ќе ги исплатува штедачите со влогови до 10.000 евра, во стопроцентен износ, а оние меѓу 10.000 - 20.000 евра, во вредност од 90 отсто, но не и тие со повеќе од 20.000 евра.

За потсетување, оваа Банка отиде во стечај во мај годинава, откако подолго време се соочуваше со ликвидносни проблеми, по што ја загуби лиценцата за работа. Покрај штедните влогови кои ќе бидат вратени, во "Радо банка" заглавија и депозити на правни лица, кои ќе влезат во стечајната маса, но неизвесно е дали ќе бидат вратени. Според информација на упатените, во Банката се давале огромни суми во вид кредити без покритие, а дури 13 милиони евра биле ризични пласмани.

НАМАЛЕНО ОСИГУРУВАЊЕТО ЗА СТЕЧАЈНИТЕ УПРАВНИЦИ

Стечајните управници се спасија од високите премии за осигурување. Владата ја намали сумата од 200.000 евра за осигурување на стечаен управник - физичко лице на само 25.000 евра. За управниците кои го водат стечајот преку трговски друштва, нема да важат предвидените 500.000 евра. Тие ќе треба да се осигураат на сума од 50.000 до 250.000 евра. Висината ќе ја одредува стечајниот судија. Одлуката ја донела владината комисија составена од претставници од повеќе министерства, само неколку дена откако кабинетот на Бучковски се пофали дека го прифатил предлогот за новиот Закон за стечај, кој предвидуваше високи цени за осигурување, а кои требаа да бидат гаранција дека стечајните управници законски ќе работат.



Измените во новиот Закон за стечај, Владата ги најави со единствена цел да се стопира самоволието на стечајните управници и да се скратат маратонските стечајни постапки, кои во просек во Македонија траат од три до четири години. По тој повод Владата организираше и бројни трибини при што јавно декларираше дека стечајните управници нема уште долго да владеат со стечајните постапки во Македонија. Во новиот Закон за стечај кој треба да стартува од ноември, и натаму останува опцијата кривична одговорност за стечај-

ните управници и одземање на лиценцата за работа ако се констатира дека незаконски го воделе стечајот.

СЛОВЕНЕЧКИОТ "ЖИТО" НАЈАВУВА ПРОШИРУВАЊЕ НА БИЗНИСОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Словенечкиот производител на храна "Жито" најавува проширување на бизнисот во Македонија и во Босна преку отворање нови производни погони. Интересот за бизнис проширување го гледаат во евтината работна рака и во ниската цена на шеќерот. Првите бизнис активности во Македонија и во Босна, Словенците ги најавуваат за крајот на оваа година. Идејата за отворање нови фабрики за храна ја потврдиле и акционерите од "Жито", кои го усвоиле бизнис планот на фабриката за следните три години. Со проширувањето на бизнисот во поранешните југословенски републики, Словенците се надеваат на зголе-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 8.8.2005 година до 16.8.2005 година беа направени вкупно 213 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 48.443.343 денари.

Гранит Скопје доминираше со најголем број трансакции, вкупно 47, при што беа истргувани акции во вредност од 3.680.366 денари. Комерцијална банка Скопје имаше 45 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 11.248.499 денари. Алкалоид Скопје беше активна со вкупно 42 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 6.134.918 денари. Најмалку трансакции, вкупно 1, имаше Инвест банка Скопје, при што беа истргувани акции

РЕИЗБРАНИ ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА "ТУТУНСКА БАНКА" АД СКОПЈЕ

Мандатот на генералните директори и членови на раководниот орган на "Тутунска банка", Ѓорѓи Јанчевски, Љубе Рајевски и Томе Перински, продолжен е за уште пет години, одлучи Управниот одбор на Банката. На местото на генералниот директор Јанко Гедрих е именуван Митре Колишевски, досегашен директор на ЛБИС ДООЕКЛ Скопје. Продолжувањето на мандатот на директорите Јанчевски, Рајевски и Перински е поради досегашното успешно раководење и работење на Банката, соопшти "Тутунска банка". За време на претход-



мување на ефикасноста на фабриката. Со селење на производството во Македонија и во Босна, Словенците можат да извезуваат без царина во земјите со кои имаме склучено договори за слободна трговија. Всушност, тоа се привилегиите кои Словенците ги загубија откако стана членка на Европската унија. Според планот, "Жито" во Словенија ќе произведува само

брашно и печива, а надвор од земјата го сели бизнисот со слатки.

во вредност од 102.562 денари.

-Македонскиот берзански индекс МБИ на 16.8.2005 година изнесуваше 1.901,35 индексни поени.

- Согласно точка 6.03. од Правилникот за котација на хартии од вредност на Берзата врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, на 15.8. 2005 година следниве котирани друштва извршија откуп на сопствени акции:

-Скопски Пазар АД Скопје изврши откуп на 42 сопствени обични акции по цена од 4.601 денари за една акција, преку 1 трансакција.


Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност на 15.8. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирани друштва (по основ

на компензација, подарок или наследство):

-Гранит АД Скопје - 23 обични акции;
-Макепетрол АД Скопје - 32 обични акции.

- Винарска визба Тиквеш Кавадарци АД Кавадарци го достави неревидираниот Биланс на успех за периодот 1.1. - 30.6. 2005 година. Билансот може да се најде на Интернет страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари.

- Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност на 12.8. 2005 година се извршени следните нетрговски трансакции на котирани друштва (по основ на компензација, подарок или наследство) - Тутунски Комбинат АД Прилеп - 57 обични акции.



те банкарски трендови, се вели во соопштението. Управниот одбор смета дека со повторното именување на членовите на работодавниот орган трендот на успешно раководење и работење на Банката во сите сегменти ќе продолжи и во идните пет години и дека "Тутунска банка" ќе ја задржи позицијата на една од водечките банки во Македонија.

ТЕЛЕКОМ СО НОВИ ЧИСТКИ?!

Од Македонски телекомуникации пристигнуваат нови најави за отпуштања. Во паника се 109 вработени во обезбедувањето на Телеком. По неуспешните преговори за заедничко решение, на кој начин да останат на работа во компанијата, раководството писмено ги известила чуварите дека сега веќе преговара со извесна домашна агенција, која треба да го обезбедува Телеком. Како тоа ќе влијае врз нивните работни места, ќе зависи од резултатот на преговорите со агенцијата. Освен тоа, Телеком ги известува чуварите и дека досегашните понуди за тие да ос-



танат на работа веќе не важат и дека преговорите се прекинати.

Компанијата продолжува со притисоците, обвинуваат вработените, со намера да се ослободи од нас, нудејќи неприфатливи предлози.

Од Телеком велат оти тие работеле законски и дека вработените навреме ќе биле известени за конечната одлука на компанијата.

Чуварите бараат ако не успеат да се договорат со раководството за тоа како ќе продолжат со работа, од компанијата да си заминат со отпремнини од околу 20.000 евра, како што си заминаа оние од последниот бран отпуштања.